

**ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ
МЕЃАШИ**

**РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31.12. 2010 ГОДИНА**

ОКТОМВРИ 2011

СОДРЖИНА

	страна
Извештај на Независните ревизори	3/4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на состојба	5
Биланс на приходи и расходи	6
Извештај за промените во капиталот	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	7-18

До

**РАКОВОДСТВОТО
НА
ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ -МЕЃАШИ
Скопје**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Прва детска амбасада во светот „Меѓаши,, Скопје кои што го вклучуваат Билансот на состојба, со состојба на ден 31 декември 2010 година, како и на Билансот на успех, и Извештајот за промени во капиталот за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансискиот извештај

Менаџментот на Организацијата е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно

прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“, Скопје, ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2010 година и промените на капиталот за годината која завршува на тој ден, во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации и општо прифатените сметководствени принципи за објавување на финансиските извештаи во Република Македонија.

Скопје, 15.11.2011 година

Менка Марковиќ,
Овластен ревизор

Менка Марковиќ,
Управител



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the auditor or the manager.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2010 година
(во денари)

	Белешка	2010	2009
АКТИВА			
Тековни средства		707.212	226.941
Парични средства	4	134.752	83.888
Побарување од работење	5	514.600	55.830
Залихи			
АВР	6	57.860	87.223
Вкупно тековни средства		707.212	226.941
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	7	158.133	146.156
Вкупно нетековни средства		158.133	146.156
Непокриени расходи од минати год.			
ВКУПНО СРЕДСТВА		865.345	373.097
ПАСИВА			
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Обврски спрема добавувачи	9	124.768	129.202
Други краткорочни обврски	9	516.696	22.299
ПВР-Пасивни временски разграничувања	10	65.748	75.440
Краткорочни обврски и ПВР		707.212	226.941
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА			
Деловен фонд	11	158.133	146.156
Фонд за зедничка потрошувачка			
Вкупно извори на средства		158.133	146.156
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ		865.345	373.097

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи-

Ивршен директор
М-р Драги Змијанац

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината што завршува на 31 Декември 2010
(во Денари)

	Белешка	2010	2009
Вкупни приходи	11	5.340.804	7.783.551
Вкупно расходи	12	5.275.056	7.705.476
Разлики меѓу приходи и расходи	10	65.748	78.705
Други приходи			
Пренесен дел од вишокот на приходи-те од претходната година		75.440	141.146
Вишок на приходи за наредната година	10	65.748	78.705
Даноци и придонеси од Добивката			2.635
Вкупно вишок за приходи за наредна година	10	65.748	75.440

Белешките кон Финансиските Извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

Ивршен директор
М-р Драги Змијанац

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
за годината што завршува на 31 Декември 2010
(во Денари)

	Деловен фонд	Фонд за заедничка потрошува.	Вкупно капитал и фондови
Состојба на 01.01.2010 година	146.156	0	146.156
Набавка на основни средст.	43.015	-	43.015
Покривање на загуби од прет година			
Амортизација	43.035	-	43.035
Ревалоризација на осн.сред.	11997	-	11997
Состојба на 31 декември 2010	158.133	0	158.133

Белешките кон Финансиските Извештаи се составен дел на Финансиските Извештаи

Деловниот фонде намален за вредноста на амортизација а е зголемен за 43.015 денари за новонабавени основни средства и извршена ревалоризација на основните средства во износ од 11.997 денари.

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Организацијата Прва детска амбасада во светот Меѓаши(Во понатамошниот текст(Организацијата) основана е на 29.04.1992 година како непрофитна организација во согласнот со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје

Жиро сметка 200000010722372

Даночен број 4030995179890

Дејност на Организацијата е заштита на детските права и зајакнување на НВО движењето за правата на детето во Република Македонија.Во текот на 2010 година извршени се промени во делот на проширување на дејноста на организацијата .

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Организацијата се составени во согласност законската регулатива применлива во Република Македонија за непрофитните организации и тоа:

Законот за сметководство за непрофитни организации,Законот за персонален данок,Законот за данок од добивка како и Правилникот за сметководството на непрофитните организации, Правилникот за содржината на одделни сметки во Сметковниот план на непрофитните организации, и општоприфатените сметководствени принципи за објавување на финансиските извештаи.

Финансиските извештаи се прикажани во валута –македонски денар во денари, освен ако не е поинаку наведено.

БЕЛЕШКА 3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна.парични средства на жиро сметките и девизните сметки кај комерцијалните банки. Парите и паричните еквиваленти се водат спрема нивната набавна (номинална) вредност.

3.2 Побарувања

Побарувањата се водат според нивната набавна вредност. Во билансот на состојба тие се искажуваат според нивната нето реализирачка вредност, која се добива откако ќе се изврши исправка на вредноста или отпис на неквалитетни и тешко наплативи побарувања.

3.3 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојаните средства) во билансот на состојба се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста (амортизација) и загубите поради оштетување.

Во моментот на стекнувањето постојните средства се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурната вредност на средството зголемена за зависните трошоци за набавка. Материјалните и нематеријалните вложувања се евидентираат како расход на периодот по нивната набавна вредност, со истовремено зголемување на деловниот фонд за делот на капиталните средства и намалување на деловниот фонд за износот на амортизацијата и отуѓувањето на средствата во тековната година.

Постојните средства и исправката во текот на 2010 се ревалоризираа.

3.4 Амортизација

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојните средства) се амортизираат со примена на пропорционална метода, така што набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно за секое средство.

Пропишани стапки за амортизација:

Назив на средството	Пропишана год. стапка
Мебел и деловен инвентар	12 %
Компјутерска опрема и софтвер	20%
Телекомуникациска опрема и моторни возила	14%
Останата неспомената опрема	10%

3.5 Обврските према добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачите се евидентираат според нивната набавна (номинална) вредност

3.5 Политика за евидентирање на приходот

Признавање на приходи и расходи кај непрофитните организации се спроведува по принципот на настанатост, односно приходите и расходите

се признаваат во моментот на нивното настанување за соодветниот пресметковен период или 30 дена по истекот на пресметковниот период ако се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврски од тој пресметковен период, според критериумот на мерливост и расположивост.

3.6 Политика за евидентирање на расходите

Со законската регулатива во Р.М. непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година, доколку се платени до 31 Јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката -Други активни временски разграничувања.

3.7 Износи искажани во странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики опфатени се во билансот на приходи и расходи како други приходи и расходи за пресметковниот период.

Вредност на позначајните валути на 31.12.2010 година изнесуваа:

Ознака на валута	2010	2009
ЕУР	61.5050	61.1732
УСД	43.3140	42.6695
ЦХФ	49.3026	41.1165

3.8 Даноци и придонеси

Друштвото пресметува даноци и придонеси по различни основи и видови согласно важечките прописи во Р.М.

Согласно законот за ДДВ активностите на Друштвото се ослободени од ДДВ без право на одбивка на претходниот данок.

Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.

БЕЛЕШКА 4 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното :

	2010	2009
Денарска жиро сметка	53.595	25.994
Благајна	81.157	57.894
Вкупно парични средства	134.752	83.888

Паричните средства се однесуваат на средствата на жиро сметка и средствата во благајна и се усогласени со банковиот извод од 31.12.2010 година и дневник на благајната.

БЕЛЕШКА 5. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупните побарувања на крајот на пресметковниот период ги чинеа :

	2010	2009
Побарување од работењето	514.600	55.417
Побарување за повеќе плат. данок		413
Вкупно побарувања	514.600	55.830

Побарување од работењето се побарувања од донаторите во износ од 435.420 денари и побарување од купувачи 79.180 денари .

БЕЛЕШКА 6 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Со законската регулатива во Р.М. непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година, доколку се платени до 31 Јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката -Други активни временски разграничувања. На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа евидентирани:

	2010	2009
а) Неисплатени плати		18.157
б) Други акт врем разг.		
в) Други акт врем разг.	57.860	69.066
Вкупно	57.860	87.223

Други активни временски разграничувања се однесуваат на однапред платени трошоци за службен пат реализиран во 2011 година во износ од 55.427 денари , претплатен данок од добивка во износ од 2020 денари и претплатен персонален данок од 413 денари.

БЕЛЕШКА 7 ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Движењата и состојбата на компонентите на основните средства за годината што завршува на 31 Декември 2010 година се следните:

Ревалоризирана набавна вредност	Земј	Градеж	Опрема	Немат в	Вкупно
Состојба на почеток на годината 01.01.2010	0	0	3062877	0	3062877
Нови набавки	0	0	43015	0	43015
Расходувани	0	0	2680013	0	2680013
Ревалоризација	0	0	37039	0	37039
Други средства	0	0		0	
Состојба на крајот од годината 31.12.2010	0		462.917	0	462.917
Ревалоризирана исправка на вредноста					
Состојба на почеток на год. 01.01.2010	0	0	2916721	0	2916721
Амортизација за год.	0	0	43035	0	43035
Ревалоризација на исправки	0	0	25041	0	25041
Расходувано	0	0	2680013	0	2680013
Други промени	0	0	0	0	0
Состојба на крајот на годината 31.12.2010	0	0	304784	0	304784
Нето книговодствена вредност 01.01.2010	0	0	146156	0	146156
Нето книговодствена вредност 31.12.2010	0	0	158133	0	158133

Во текот на 2010 година основните средства се зголемени за 11.997 денари колку е разликата меѓу ревалоризираната вредност на основните средства и ревалоризираната исправка. Набавено е ново основно средство компјутер во вредност од 43.015 денари за колку се и зголемени основните средства и пресметана е амортизација во износ од 43.035 денари за кој износ се истите намалени. Во текот на 2010 расходувани се патничко возило чија набавна вредност и отписот изнесуваат 2.340.013 денари и компјутери чија набавна вредност и отписите изнесуваат 340.000 денари. Спроведени се книжења со

кои се затворени исправката и набавната вредност за кој износ истите се намалени. Возилото е продадено во 2011 година.

БЕЛЕШКА 8. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ-ПЛАТИ

	2010	2009
Нето плати	198.022	441.177
Даноци од плата	9.847	30.413
Придонеси од плати	72.445	168.820
Вкупно	280.314	640.410

Вкупно пресметани бруто плати за 2010 година изнесуваат 280.314 денари. Од вкупно пресметаните плати не е исплатена платата за месец декември 2010 година ви износ од 40928 денари.

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски спрема добавувачи	2010	2009
Добавувачи во земјата	124.768	129.202
Обврски спрема вработени	40.928	15.296
Обврски за даноци	7.003	7.003
Обврски за кратк позајмици	475.768	0
ВКУПНО	641.464	151.501

Вкупните обврски спрема добавувачите се однесуваат на обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период.

Обврските према вработените ги опфаќаат обврските за плати и придонеси кои се платени во наредниот пресметковен период, како се коментирани во белешка 8.

Обврските за краткорочни позајмици се однесуваат на примени краткорочни позајмици од вработените во износ од од 79.910 денари и 395.858 од правни субјекти.

БЕЛЕШКА 10. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Пасивни временски разграничувања	2010	2009
Остварен вишок на приходи за наредна година	65.748	75.440
ВКУПНО	65.748	75.440

На оваа стафка евидентиран е вишокот на приходи за наредна година.

БЕЛЕШКА 11. ДЕЛОВЕН ФОНД

	2010	2009
Деловен фонд	158.133	146.150
Вкупно	158.133	146.150

Деловниот фонд е во висина на вредноста на постојаните средства.

БЕЛЕШКА 12. ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2010	2009
Приходи од донации	3.085.770	6.232.557
Приходи од доброволен прилог	213.403	260.910
Приходи од чланарини	600	1.200
Приходи од честитки.	842.930	658.195
Приходи од физички лица	51.176	
Приходи од правни субјекти	582.297	
Приходи од рачно изработени		670
Приходи од доброволни прилози каси	200.881	336.302
Приход од камати и курсни разлики	224	10.168
Приход од поврат на ддв	57.557	60.617
Приходи од др извори		58.503
Приходи од отпис на обврски	230.527	23.282
Пренесен дел на виш приходи претходна година	75.439	141.146
Вкупно приходи	5.340.804	7.783.550

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени приходи обезбедени од нејзините активности. Донациите според намената се или ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата или строго наменски за реализирање на конкретен проект. Како донатори во 2010 година се јавуваат стопански субјекти, физички лица, организации од земјата и странство.

12.1 Приходи од донации

Приходи од донации кои во текот на 2010 година беа уплатени на сметката на организацијата за реализирање проектните активности на здружението се од следните донатори:

	2010	2009
Кралство Холандија	1.200.000	
Швајцарска амбасада - Nobody's Children Fondation од Полска		263.945
ЦИРа		957.111
Агенција за млади и спорт		109.549
Физички лица		20.000
Стопански субјекти		33.798
Министерство за труд и соц.	60.000	188.700
Европска комисија	1.460.739	422.219
УНИЦЕФ		2.891.479
Влада на РМ		1.071.954
МБД(Македонија без дискриминација		200.000
Coalition,,All for fair trials,,	130.500	73.800
Здружение Месечина	92.250	
GAW Brisel	61.658	
Сопствени приходи и останати приходи од др. субјекти и физички лица	80.623	
Вкупно	3.085.770	6.232.557

Од вкупно остварените приходи на здружението по одредени проекти алоцирани се следните приходи:

12.2 Приходи по проекти	2010	2009
Градење култура на детско учество	1.829.640	4.011.100
Борба против педофилијата	185.000	407.118
Глобалнаа кампања за образование	72.258	100.000
Детски работилници	80.000	121.200
СОС телефон	500.000	223.980
Бесплатна правна помош и социјална подршка	95.000	161.413
Дневен центар за деца кои не одат на училиште	180.000	493.194
Активности за борба против дискриминација на децата	233.131	73.800
Детство без насилство	82.679	1.138.813
Кампања-одговорно родителство	80.000	253.202
Децата и современите комуникациски технологии		200.000

Проект за поддршка на човекови права	210.500	130.500
Сопствени приходи и други приходи за реализација на проектни активности	1.792.596	599.730
Вкупно	5.340.804	7.783.550

БЕЛЕШКА 13. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

Расходи

	2010	2009
Трошоци за материјали	115.786	231.090
Трошоци за енергија	181.955	154.484
Други материјални расходи	132.912	31.795
Комунални услуги	21.062	17.359
ПТТ услуги	299.354	292.417
Транспортни услуги	88.543	842.062
Непроизводни услуги	991.550	843.416
Реклама за проекти	16.642	33.386
Угостителски усл. за проекти	244.641	496.916
Негативни курсни разлики	3.797	0
Провизии	32.411	35.959
Судски и административни такси		13.100
Други матерј расходи	43.015	0
Прмии за осигурување		29.775
Надоместоци на работ. и граѓани	290.146	245.134
Авторски хонорари	2.262.430	2.900.321
Чланарини	19.775	78.234
Други нематерјални трошоци	160.619	97.632
Пренесени средства на други субјекти	33.810	70.650
Доплнително утврдени расходи од мината год.	56.294	651.336
Бруто плати	280.314	640.410
Вкупно Расходи	5.275.056	7.705.476

13.1 Расходи по проекти

Од вкупно остварените расходи во 2010 година за реализација на конкретни проекти се следните:

Расходи по проекти	2010	2009
Градење култура на детско учество	1.826.380	3.834.659
Одговорно родителство	39.337	
Бесплатен СОС телефон	326.721	223.979
Детски работилници	45.252	121.200
Глобална кампања за образование	71.863	100.002
Дневен центар за деца и млади	152.651	493.194
Детство без злоупотреба	92.118	1.138.814
Дали денес му кажавте на вашето дете колку го саката	0	253.024
Децата и интернетот	0	200.000
Борба против педофилијата	95.602	407.111
Бесплатна правна помош и социјална подршка	58.552	161.414
Активности за борба против дискриминацијата	249.550	73.801
Подршка на човекови права	175.752	
Општи расходи за реализација на проектни активности	2.141.278	698.098
Вкупно	5.275.056	7.705.476

БЕЛЕШКА.14 ПРЕГЛЕД НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ

Во текот на 2010 година беа спроведени следните проектни активности:

1. Градење култура на детско учество
2. Собирање на средства за подршка на активностите на Организацијата
3. Бесплатен СОС телефон
4. Детски работилници
5. Глобална недела на акција
6. Дневен центар за деца и млади
7. Детство без злоупотреба
8. Кампања Одговорно родителство
9. Јакнење на капацитетите на Организацијата
10. Борба против педофилијата
11. Бесплатна правна помош и социјална подршка
12. Активности за борба против дискриминацијата

1.Градење култура на детско учество

Проектот е поддржан од Европска Комисија и кофинансиран од УНИЦЕФ а се однесува на спроведување на активности кои ќе им овозможат на децата да учествуваат во креирање на општествени прашања од различни области, кои се однесуваат на детските права.Во реализацијата на овој проект вклучени се уште седум граѓански организации а носител е Прва Детска Амбасада во светот Меѓаши.

Овој проект опфати изработка на четири Алтернативни извештаи за состојбата на правата на децата во република Македонија кои беа презентирани пред комитетот за правата на детето на Обединетите Нации во Женева.

2.Собирање средства за поддршка на активности на организацијата

Во рамките на овој проект организацијата во текот на целата година одржува низа активности за собирање на средства за одржливост на организацијата.

3.Бесплатен СОС телефон

Бесплатниот СОС телефон 0800 1 2222 е прв бесплатен телефон за деца и млади кој функционира континуирано 17 години. Бесплатниот СОС телефон е средство преку кое децата и младите можат да се обратат и да добијат психолошка или правна поддршка во решавањето на нивните проблеми.Најчести проблеми заради кои се јавуваат децата се семејните проблеми,проблеми поврзани со насилство од различен карактер(психичко,физичко сексуално,злоупотреби на детскиот труд),

За случаите за кои преку СОС телефонот беше побарана поддршка за заштита на детските права,Организацијата соработуваше со:

Народниот правобранител,полицијата,судовите и службите за социјална помош.Исто така соработката со невладиниот сектор е на завидно ниво.

4.Детски работилници

Детските работилници представуваат можност децата од различна етничка и верска припадност и со низок економски статус ,заедно да ја развиваат својата креативност и фантазија како и сознанијата за нивните права . За време на Детската недела,Детската амбасада Меѓаши ја посетија 430 дечиња кои учествуваа на овие работилници.

5.Глобална недела на акција

Светската кампања за вклучување на децата во училиште е активност која се спроведува секоја година од 1999 год. со цел вклучување на децата во образовниот систем,обезбедување на бесплатни учебници,доволен број на квалификувани наставници ,задолжително и квалитетно образование.Оваа година кампањата се фокусира на вклучување на децата од образовниот систем.За време на еднонеделната кампања која траеше од 19 до 27 април беа одржани повеќе настани-Една цел –настава за сите,Посета на министерот за

образование на Република Македонија, Јавна расправа –Форум на тема Образовна инклузија на децата кои не одат на училиште.

6. Дневен центар за деца и млади

Дневниот центар за деца на улица е организиран пред се за децата од посиромашни семејства кои живеат во неприкладни услови. Главна цел на Дневниот центар е да им се овозможи на децата на улица инклузија во општеството, психосоцијална поддршка и интервенција преку вонинституционална форма на социјално згрижување. Организацијата и покрај тоа што нема обезбедено средства за финансирање на овој проект продолжува со негова реализација користејќи ги сопствените извори и извори од бизнис секторот и поединци.

7. Детство без злоупотреба

Од септември 2007 година во реализација на регионалната програма за Детство без злоупотреба - подобар систем на заштита на децата во Источна Европа. Организацијата Меѓаши беше избрана од носителите на програмата Nobody's Children Foundation од Полска како национален координатор за Македонија. Во рамките на овој проект во 2010 година спроведена е кампањата За насилството не треба да се молчи, чија основна порака беше насочена информирање на јавноста за насилството на кое се изложени децата.

8. Кампања Одговорно родителство

Овој проект е продолжување на проектот „Дали денес го гушнавте своето дете „ со цел поттикнување одговорно родителство.

9. Борба против педофилијата

Со цел да се заштитат децата од овој вид на насилство кое е на жалост во пораст Организацијата презема низа активности, како што се модификација на судскиот систем и активно лобирање за измена на кривичниот закон. Во рамките на оваа активност на 21.12.2010 година беше одржана Меѓународна супервизија-Студија на случај, на тема Детето –сведок и сексуалната злоупотреба врз децата како и обраќање во Собранието на Република Македонија во врска со заштита на децата од сексуална злоупотреба.

10. Бесплатна правна помош

Во текот на 2010 Организацијата имаше 105 писмени обраќања до надлежните институции со цел пружање на правна помош и заштита на децата и нивните права.

11. Активности за борба против дискриминацијата

Согледувајќи ја потребата од поефикасно дејствување во борбата против дискриминацијата, основан е Сојузот Македонија без дискриминација каде активен член е и детската Амбасада Меѓаши.

